

1.	Наставен предмет	ЕЛЕКТРОТЕРМИСКИ ПОСТРОЈКИ		
2.	Шифра	ETF063L01		
3.	Студиска програма	Конверзија и искористување на ЕЕ		
4.	Семестар (изборност)	летен (задолжителен)		
5.	Цели на предметот	Запознавање со електротермиските постројки, нивните конструктивни и експлоатациони особености.		
6.	Оспособен за (компетенции)	Користење и управување со електротермиски постројки		
7.	Услов за запишување на предметот	<i>Електротермија</i>		
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. В. Филипоски, <i>Електротермиски постројки</i> , годишно ажурирани предавања. 2. С. Чундев, <i>Електротермија</i> , Универзитетски учебник.		
9.	Број на кредити	6,5		
10.	Вкупен расположив фонд на време	6,5 ECTS x30 часа = 195 часа		
11.	Распределба на расположивото време			
11.1.	П -	<i>Предавања-теоретска настава (15 недели x 3 часа)</i>		45 часа
11.2.	ЛВ -	<i>Лабораториски вежби (15 недели x 2 часа)</i>		30 часа
11.3.	АВ -	<i>Аудиторни вежби, консултации (15 недели x 1 часа)</i>		15 часа
11.4.	СУ -	<i>Самостојно учење</i>		90 часа
11.5.	ПЗ -	<i>Проверка на знаење(2 x 2 часа)+(2 x 0.5 часа)</i>		5 часа
11.6.	СЗ -	<i>Семинарски работи, самостојни задачи</i>		10 часа
12.	Оценување			
12.1.	<i>Посетеност на настава до 10 бода</i>	10 бода		
12.2.	<i>Парцијални испити (4 x 50 бода)</i>	200 бода		
12.3.	<i>Тестови (2 x 25 бода)</i>	50 бода		
12.4.	<i>Семинарски работи и самостојни задачи</i>	20 бода		
12.5.	<i>Лабораториски вежби</i>	20 бода		
13.	Услов за потпис и формален испит	Забелешка:		
		Оценки:		
		од 180 до 205 бода		6 (шест)
		од 206 до 230		7 (седум)
		од 231 до 250		8 (осум)
		од 251 до 270		9 (девет)
		од 271 до 300		10 (десет)
		Реализирани активности: од 11.1 до 11.6		

ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ЕЛЕКТРОТЕРМИСКИ ПОСТРОЈКИ

недела	Предавања - теоретска настава		Аудиторни и лабораториски вежби	
	часа	тема	часа	тема
I.	3	Вовед. Потреби и можности за примена на електротермиски постројки во индустријата и домаќинствата	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Демострирање на сите вежби
II.	3	Мерење на температурата, регулатори, принципи на дејствување, компјутерски системи, изведба	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Моделирање и анализа на топлински систем со електричен модел
III.	3	Регулација на електротермиски постројки, регулација на температурата, регулација на моќноста, фазилогика, влијание врз мрежата.	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Нумеричка анализа на електричен модел на топлински систем
IV.	2	Дискусија по претходните теми 1-в Контролен тест	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Определување на зависноста на отпорноста на полупроводнички температурен давач од температурата
V.	3	Постројки за загревање со електричен отпор - конструкција, пресметка, примена	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Мерење на струи со особено големи ефективни вредности
VI.	3	Постројки за загревање со електричен лак, конструкција, пресметка	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Мерење на температура со компензациона метода
VII.	3	Печки за топење, конструкција и примена, кружни дијаграми, избор на работен режим, регулација, влијание на работата на печката врз напојната мрежа - Дискусија	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Регулација на температура на пека со два једнопозициони термоелектрични регулатори по принципот на се или ништо
VIII.	3	Колоквиум. - 2-ор Контролен тест (по избор на студентот)	1	
			2	Колоквиум.
IX.	3	Постројки со примена на електричен лак при заварувањето	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Уреди за директно загревање со електричен отпор
X.	3	Особености на постројките за заварување со електричен лак. Инвертори	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Импулсно широчинска регулација на температурата
XI.	3	Постројки за индукционо загревање без магнетно јадро, со мрежна фреквенција	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Регулација на температурата врз основа на фази логика
XII.	2	Дискусија по претходните теми 1	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Среднофреквентна постројка за индукционо загревање
XIII.	3	Постројки за индукционо загревање без магнетно јадро. Среднофреквентни постројки за индукционо загревање	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Високофреквентна постројка за индукционо загревање
XIV.	3	Високофреквентни постројки за индукционо загревање	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Постројка за диелектрично загревање
XV.	3	Постројки за загревање со диелектрични загуби, конструкција и пресметка, избор на работен режим. Дискусија по претходните теми	1	Решавање на задачи од соодветната тема
			2	Предавање и одбрана на елаборатите
Збир	45		45	